

# КАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗУМОТ

Во својата основа суштината на животот претставува универзална креација на еден есенцијален поим, кој во цивилизираниот свет се нарекува со едно и единствено име - РАЗУМ.

Разумот е врховна, брилијантна и рајска творба на севишната и семокната божествена сила. Разумот е основна кардинална супстанца на човековата свест. Тој е вдахнат во човекот со најдобра цел, за да му служи при справувањето со проблемите и дилемите кои ги раѓа животот. Тој постои во нас, за да можеме со негова помош долготрајно и достоинствено да ги зачуваме и да ги заштитиме универзалните и светите вредности на мирот, слободата, пријателството и хуманоста!

Еволуцијата на разумот нема свој сопствен почеток ниту, пак, свој сопствен крај. Таа пулсира и персистира со некршлив интензитет во мистериозниот дијапазон на универзумот. И таа го прави тоа на еден потаен и префинет начин, кој ѝ е близок и познат само неа. Инаку, еволуцијата на разумот и, пред сè, на РАЗУМОТ се оформени и пројавени преку трите принципи на позитивни човечки црти: размислувањето, расудувањето и дејствувањето. Низ тие класични и прогресивни црти на современиот човечки портрет се осмислува и се креира иднината и судбината на човечкиот род воопшто! И всушност, најубавите и најтрајните дела и достигнувања на древното и на сегашното човештво се постигнати благодарение токму на таа бесценета и есенцијална божествена придобивка, наречена РАЗУМ.

Навидум, поимот РАЗУМ е едно "обично" зборче, кое се состои од само пет букви на нашето кирилско писмо. Но,

од практична и од функционална гледна точка, поимот РАЗУМ во себе содржи една необична тежина, која според јазикот на современата филозофија е изразена како "фундаментална есенција на човечкиот живот".

Таа фундаментална есенција на нашиот живот произлегува уште од времето на зачнувањето на првото антропоидно суштество на нашата долговечна планета.

...Од создавањето на првобитниот човек, преку неандерталецот и кромањонецот, па сè до денешниот таканаречен, според антрополошката номенклатура "хомо сапиенс" (мудар, разумен човек). И покрај тоа што и првобитните луѓе (од кои потекнуваат воедно и сите останати антропоидни родови), поседувале огромен и докажан процент на вистинска мудрост (разум), сепак не ја добиле можноста да бидат класифицирани под името "сапиенс" т.е. мудро и разумно. Таквата ендемична шанса му припаднала единствено на денешниот "модерен" (современ) човек. Демек, на мудриот... разумниот... совршениот човек, или на латински речено: "homo sapiens modernus perfectus".

...Да, да, токму така како што е посочено на латински - "мудар, современ и совршен човек". Ете, тоа е курентната етикета, преку која на свој сопствен начин (без срам и перде) си се дефинирал денешниот т.н. "мудар човек" т.е. homo sapiens!? Тој проценил дека во севкупната историска библија на планетарното животинско царство нема и не може (или не смее) да има поумно, помодерно и посовршено човечко суштество од него - самопрогласениот и горделив т.н. homo sapiens! И што е уште потенцициозно, тој горделив и мал амбициозен

(полн со лоши идеи и замисли) "хомо сапиенс", за ништо на светот не го отстапува тој свој "свет", епитет... таа своја "драгоценна" дефамациска етикета!?

Всушност, денешниот т.н. homo sapiens, во својата хронолошка архива поседува еден бескрајно широк и сè уште недешифриран, но "богат" спектар на малициозни и пернициозни квалитети, атрибути, инвенции и интенции, кои секојдневно се презентираат и се реализираат во најразлични но, за жал, максимално негативни нијанси ширум паралелите и меридијаните на светот.

Сегашниот горделив "сапиенс" континуирано и без престанок работи во полза и апсолутно во полза на својот личен и егзистенцијален егостички интерес!

Нему му се туѓи и непознати сите оние квалитетни својства на поимот разум!? За него како да не важи сè она што е валидно за сите останати живи суштества на планетата! ...Горделивиот "сапиенс" ги заборава своите коректни и вистински обврски во општеството. Тој ги изостави своите перспективни идеали и културни атрибути. Ги турна настрана од репертоарот сите чесни и добронамерни сценарија на достоинствениот живот. А, пак, од самата сцена на животот направи мрачна и пеколна пештера, во чија внатрешност и до ден денес се продава, на 'ргосан кантар, човечкото достоинство!

И што е најстрашно, во целата таа конфузија, избезумениот и горделивиот "сапиенс" заборава дека самиот тој си даде себеси едно незаслужено и недостижно име т.е. епитетот sapiens, кој во превод од латински јазик претставува симбол на мудроста и на разумот.

Наместо во тој свој и онака краткотраен живот да им се посвети на убавите и на мирољубивите традиции, денешниот т.н. "сапиенс" упорно го троши своето (драгоценено) време на максимално негативни и контрапродуктивни идеологии и потфати, кои во својата примарна рамка содржат целосно гнили и бесмислени постулати.

Во денешно време, горделивиот "сапиенс" се наоѓа во кулминативниот стадиум од своето деструктивно, девијантно и дивјашко поведение на тлото од оваа напатена и веќе доволно разградена и разграбена планета Земја!!!

Овој опасен и налудничав "сапиенс" во својата мрачна душа (ако воопшто и ја има) поседува една латентна индоленција, со чија помош бесрамно ги остварува своите латентни и конспирациски замисли!

За него злосторствата и сверствата претставуваат непобедна и насушена храна (дневна витална доза), која го задоволува и заситува неговиот демонски апетит и глад за неправди и страдања.

Небаре светот, животот и човекот произлегле од магичното стапче на ѓаволот, а не од Господ?! Но, кој да ни го даде релевантниот одговор?

Севкупното глобално човештво во моментот претставува директно олицетворение на тој горделив и минијатурен homo sapiens.

Внимавајте!!!... Минијатура која од гигантот планета Земја направи пекол, пустош и пепел!!!

Минијатура, која длабоко и неповратно, се заглавила и се изгубила во својата ѓаволска и конфузна идеолошка авантура!? Во своето примитивно, еклатантно и патолошко безумие... во својата страст и жед за хипокризија, хиперфагија и клептократија!!!

# ПИСМА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА



Минијатура која е поголема и позабележителна дури и од најкрупниот животински ѕвер во дивината!!!

Минијатура која од сите најзначајни и најсјајни вредности и убавини на овој незаменлив и Божји свет, направи уште една, веќе изгубена и невидлива (микро) минијатура!!!

Минијатура која изврши подло предавство кон Бога и полно подаништво кон ѓаволот!!!

Од сè ова, кристално јасно се гледа дека светот се наоѓа во една драматична и катастрофална ситуација, која уште од пооддамна е излезена од контрола.

Бродот наречен "Планета Земја - Свет" пропаѓа и потонува во својата сопствена

вода, а неговиот индиферентен, заспиен и неспособен кормилар и натаму продолжува да си се радува и насладува на својот личен и толку "милозвучен" епитет - SAPIENS (РАЗУМЕН)?

Но, за голема жал на сите нас, во ова чудно и погрешно време во кое сме родени и израснати, по сè изгледа, дека контрадикцијата de facto претставува главна еманација и основна апотеоза на епитетот sapiens!?

Спротивните и ретроградните медиокритети бескрупулозно и дрско го окупираа пиедесталот и престолот на консензуалните и прогресивните квалитети.

...Справедливоста, пацифизмот и хуманизмот беа жестоко минирани и детонирани

(т.е. детронирани), за да бидат заменети со тиранијата и со мегаломанијата!!!

Железната завеса на ѓаволот мистериозно и потајно натезнува над нашите (и онака празни) глави, а пресијата на времето ни ги исцедува и последните капки надеж од нашите скршени души.

Аналогно на горенаведената обемна, морбидна и неискрпна патологија на таа глобална и сестрана минијатура наречена "homo sapiens", ние

прагматички и дидактички можеме да се согласиме само во една сеопшта, истакната и видлива реалност, а тоа е дека сериозно и внимателно погледнато меѓу "САПИЕНСОТ" и РАЗУМОТ, нема да дијагностицираме ништо друго, освен една неминовна и смртоносна КАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗУМОТ!!!

**Ташко Ташев,  
Гевгелија**

Рубриките **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

**ДОБИТНИЦИ НА ОСМИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" СЕ ГОСПОДИНОТ ВАНЧО ХАЦИ-СТОЈАНОВ И ГОСПОДИНОТ ТОМЕ ПОСТОЛОВ ОД РАДОВИШ, КОИ ВО НАШИОТ НЕДЕЛНИК ДОСЕГА ОБЈАВИЈА ПОВЕЌЕ ИНТЕРЕСНИ РЕПОРТАЖИ. НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА! МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! УЛ."ЛЕНИНОВА" БР.87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM**

## УЧЕБНИЦИ

Од 1998 година Табернакул започнува со издавање учебници за основно, а потоа и за средно образование. Со изборот на авторските тимови, нивниот пристап и со новиот графички дизајн, Табернакул се обидува да воспостави нови, повисоки стандарди во македонското учебништво.



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073

книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk

www.tabernakul.com.mk

